

Јосиф ДИМЕСКИ  
Александар АНДОНОСКИ

## КОРИСТЕЊЕ НА ЕУКАЛИПТУСОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОЧИ ОД ИВЕРКИ

### 1. ВОВЕД

Производството на плочи од иверки врз база на дрво и лигноцелулозни материјали може во најкратки црти да го прикажеме по следниов хронолошки ред:

При крајот од 19-от и почетокот на 20-от век, се произведувале во поголеми количества фурнитури и столарски (панел) плочи. Искористувањето на дрвото во тоа производство е мало, а се бара добра квалитетна дрвна сировина. Бидејќи производството на шперплочи поврзано со слабото искористување на дрвната маса, денес при сè поголемиот недостиг на квалитетна дрвна сировина овие плочи стануваат помалку рентабилни. Поради тоа, последниве петнаесетина години, во производството на шперплочи во средината се поставуваат тенки плочи од иверки со што се изградуваат нови поевтини шперплочи.

Подобро користење на дрвото, врзано истовремено со можности за користење на помалку вредни дрвни сортименти, е овозможено со производството на плочи влакнатици, кои од 1930 година во поголемо количество се произведуваат. Овие плочи, поради потребата од високи притисоци, ограничени се на помали дебелини. Денес преку сувата постапка се произведуваат и по-дебели плочи влакнатици, кои се со помала волумна тежина.

Производството на плочи од иверки можно е со големо искористување на дрвото, во прв ред на помалку вредните сортименти, кои с своите својства може да задоволат широко подрачје на примена. Забрзаниот развој на овие плочи в светот одделпо разни патишта. Денес за плочите од иверки важи следнава дефиниција: „Плочите од иверки се плочести материјали од парчиња дрво или други лигно-целулозни материјали, кои се врзани со некои органски или минерални врзива со учество на еден или повеќе ус洛ви како: топлина, притисок, катализатор итн.”

Суровина за производство на плочи од иверки се дрво или одрвенети делови на едногодишни растенија, врзивни средства и додатоци.

Во почетокот плочите од иверки почнале да се произведуваат од дрво на четинарски видови, а подоцна и од дрво на лисјарски видови, со помала волумна тежина. Врз основа на испитувањата на влијанието на волумната тежина на дрвото врз волумната тежина, јакостите, постојаноста на обликот и други својства на плочите од иверки, се дошло до заклучок дека е најдобро да се употреби за површинските слоеви дрво од четинари или меки лисјарси, а за средниот слој тврдо дрво, со поголема волумна тежина. При изборот на сировината од која се произведуваат иверки, најважна е неговата волумна тежина, бидејќи од неа зависи стишиливоста на иверките за време на пресувањето. Плочите од иверки потребно е за време на пресувањето да се стиснат, за да има што помалку шуплини, особено во површинските слоеви. Ова не е толку важно ако плочите од иверки се употребуваат за средници. Кај нас дрвото на четинарите скоро и не доаѓа предвид за изработка на плочи од иверки, бидејќи за него фабриките за хартија плаќаат цени кои не може да ги поднесат производителите на плочи од иверки. Во нашата земја производството на плочи од иверки потребно е да се ориентира повеќе и на дрво од меките лисјари, тврдите лисјари и нус производи од земјоделски производи, како што се: лозови прачки, стебленки на сончоглед, турут и слично.

За плочи од иверки се употребуваат и отпадоци од индустриската преработка на дрво, шумски отпадоци, тенка обловина и дрво кое не се користи за други потреби. Плочите од иверки може да се произведат делумно и од пилевина, ако од плочите не се бара поголема јакост. Но, ова производство е доста неекономично, бидејќи се троши многу поголемо количество на липило во споредба со нормалното производство.

Плочите од иверки може да се произведуваат и од шумски отпадоци при сечата и тоа од врвовите и гранките кои отпаѓаат при кроенето на деблото.

Врзивните средства се, исто така, важна суровина за производството на плочи од иверки. Тие влијаат врз квалитетот на плочите од иверки и на нив отпаѓаат поголем дел од вкупните трошоци. Од врзивните средства најмногу се користат карбамид-формалдехидните лепила, фенол-формалдехидните лепила, цементот и гипсот.

## 2. ПРЕДМЕТ НА ПРОУЧУВАЊЕ

Од претходното може да се забележи дека плочи од иверки може да се произведат од кој било дрвен вид, но во зависност од дрвниот вид се квалитетните својства на плочите од иверки. Со мешање на дрвните видови во производството на плочи од иверки може да се подобруваат или влошуваат квалитетните својства на плочите од иверки. Врз основа на ова, во нашите проучувања

Теренската работа се состои во прибирање на материјалот т. е. облиците од евкалиптус. Облиците од евкалиптус беа со дијаметар од 5 до 9 см. Дел од овие облици донесени беа на Шумарскиот факултет — Скопје за земање проби за квалитетните својства на масивот, а другиот дел однесени во СОЗТ „Треска“ РО „Страшо Пин.ур“ — Кавадарци, кои се користени за производство на плочи од иверки.

Добиени се вкупно 20 лабораториски плочи со димензии 56,0 X 45,5 X 1,7 mm. Направени се 5 варијанти (како што е описано во поглавјето-предмет на проучување), од секоја варијанта направени се по 4 плочи.

Во производството на лабораториските плочи од иверки се користени следниве параметри:

- вид на лепило — карбамид-формалдехидно;
- учество на лепилото: во површински слој — 11% и во средниот слој — 8%.
- учество на слоевите: површински слој — 40% и среден слој — 60%.
- волумна тежина — 0,700 g/cm<sup>3</sup>.
- температура на пресување — 200°C;
- време на пресување — 10 минути.
- притисок на пресување — 2,5 N/mm<sup>2</sup>.

Лабораториските работи, кои се направени за ова испитување се: сечење на пробите за испитување и квалитетните својства на масивот од евкалиптус по Д. А 1.040; испитување на влажноста по ЈУС Д. А 1.043; одредување на волумната тежина по ЈУС Д. А 1.044; одредување на собирањето по ЈУС Д. А 1.049; одредување на бабрењето по ЈУС Д. А 1.050; одредување на јакоста на притисок по ЈУС Д. А 1.051; одредување на јакоста на свивање по ЈУС Д. А 1.046; одредување на јакоста на удар по ЈУС Д. А 1.047 и одредување на тврдоста по ЈУС Д. А 1.054. Испитување на плочите од иверки е вршено, исто така, по стандардите и тоа: испитување на плочите од иверки по ЈУС Д.А 1.100; одредување на влажноста по ЈУС Д. А 1.103; одредување на вливавање на вода и дебелинско бабрење по ЈУС Д. А 1.104; одредување на јакоста на раслојување по ЈУС Д. А 1.106; одредување на јакоста на свивање по ЈУС Д. А 1.107 и одредување на јакоста на притисок по ЈУС Д. А 1.110.

#### 4. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИТЕ ИСПИТУВАЊА

Врз основа на извршените испитувања и направените пресметки добиени се вредностите за квалитетните својства, како на масивното дрво од евкалиптус, така и квалитетните својства на плочите од иверки, добиени во комбинација на иверки од топола и од евкалиптус.

Врз основа на добиените вредности, извршени се статистички пресметувања за својствата на масивот и плочите од иверки и тоа за:

$X$  — средноаритметичка вредност,

$\Phi_x$  — грешката на средноаритметичката вредност,

$S$  — стандардна девијација,

$\Phi_s$  — грешката на стандардната девијација,

$V$  — коефициентот на варијација и

$\Phi_v$  — грешката на коефициентот на варијација.

Статистичките вредности за квалитетните својства на масивот од еукалиптусот дадени се во табелите од 1 и 2, додека квалитетните својства на плочите од иверки дадени се во табелите од 2 до 10.

#### 4. ДИСКУСИЈА И ЗАКЛУЧОЦИ

Врз основа на добиените резултати од испитувањето на массивното древо од еукалиптус може да се заклучи:

— Во однос на тврдоста еукалиптусот доаѓа во меко дрво (II група по Морат со вредност од  $41,1 \text{Н}/\text{мм}^2$ ;

— Во однос на јакостта на свивање доаѓа во група по Перлингин со вредност од  $100,22 \text{ Н}/\text{мм}^2$ ;

— Волумната тежина во апсолутно сува состојба на дрвото изнесува  $0,638 \text{ гр}/\text{см}^3$ .

Врз основа на добиените резултати од испитувањето на плочите од иверки, добиени со комбинација на ивер од еукалиптус и топола во средниот слој, може да се дадат следниве заклучоци:

— Со зголемување на учеството на иверот од еукалиптус до  $25\%$  расте јакостта на раслојување, а потоа е во опаѓање;

— Со зголемување на учеството на еукалиптусот јакостта на свивање е во постојан пад;

— Со зголемување на учеството на еукалиптусот до  $25\%$  дебелинското бабрење е во нагло опаѓање, од  $25\%$  до  $75\%$  благо расте за потоа повторно да опаѓа;

— Вливањето на вода нагло опаѓа со наголемување на учеството на иверот од еукалиптус до  $25\%$ , кое продолжува да опаѓа лбаго до учество од  $50\%$ , за потоа благо да расте до  $75\%$  и повторно да опаѓа до  $100\%$  учество на еукалиптус.

— Најдобри квалитетни својства на плочите од иверки се добиваат при учество на иверот од еукалиптус од  $25\%$ .

— Во однос на барањата по ЈУС стандардите плочи од иверки може да се добиваат со кое било учество на ивер од еукалиптус во средниот слој, т. е. еукалиптусот ги задоволува сите барања за производство на квалитетни плочи од иверки.

**4.1. Статистички вредности на квалитетните својства на плочите од иверки добиени со комбинација на ивер од еукалиптус и топола во срединот слој на плочите**

**ВОЛУМНА ТЕЖИНА**

Табела 3

Ознака	X max.	X мин.	X $\pm \Phi_x$	S $\pm \Phi_s$	V $\pm \Phi_v$
1	0,779	0,683	0,749 $\pm$ 0,010	0,031 $\pm$ 0,007	4,18 $\pm$ 0,98
2	0,748	0,672	0,721 $\pm$ 0,006	0,019 $\pm$ 0,004	2,73 $\pm$ 0,64
3	0,754	0,701	0,728 $\pm$ 0,005	0,015 $\pm$ 0,003	2,19 $\pm$ 0,52
4	0,749	0,685	0,721 $\pm$ 0,005	0,016 $\pm$ 0,004	2,25 $\pm$ 0,53
5	0,749	0,636	0,703 $\pm$ 0,011	0,034 $\pm$ 0,008	4,86 $\pm$ 1,15

**ВЛАЖНОСТ**

Табела 4

Ознака	X max.	Xмин.	X $\pm \Phi_v$	S $\pm \Phi_c$	V $\pm \Phi_v$
Ознака	X max.	X мин.	X $\pm \Phi_x$	S $\pm \Phi_s$	V $\pm \Phi_v$
1	7,49	6,57	6,89 $\pm$ 0,06	0,19 $\pm$ 0,04	2,70 $\pm$ 0,55
2	7,96	7,61	7,80 $\pm$ 0,03	0,09 $\pm$ 0,02	1,10 $\pm$ 0,26
3	7,51	6,95	7,29 $\pm$ 0,05	0,15 $\pm$ 0,03	2,02 $\pm$ 0,48
4	7,74	7,36	7,52 $\pm$ 0,04	0,13 $\pm$ 0,03	1,67 $\pm$ 0,39
5	8,63	6,92	7,47 $\pm$ 0,16	0,47 $\pm$ 0,12	6,59 $\pm$ 1,55

**РЕЛАТИВНО ВПИВАЊЕ НА ВОДА**

Табела 5.

Ознака	X max.	Xмин.	X $\pm \Phi_x$	S $\pm \Phi_s$	V $\pm \Phi_v$
			%	%	%
1	57,48	51,93	54,70 $\pm$ 0,67	2,02 $\pm$ 0,47	3,70 $\pm$ 0,87
2	72,20	38,93	56,30 $\pm$ 3,33	4,24 $\pm$ 1,56	11,73 $\pm$ 2,86
3	67,74	51,26	55,84 $\pm$ 1,41	6,61 $\pm$ 1,00	7,60 $\pm$ 1,79
4	6489	34,94	53,94 $\pm$ 2,31	6,93 $\pm$ 1,61	12,84 $\pm$ 3,06
5	79,79	59,61	65,21 $\pm$ 1,73	5,18 $\pm$ 1,22	7,94 $\pm$ 1,87

**РЕЛАТИВНО ДЕБЕЛИНСКО БАБРЕЊЕ**

Табела 6

Ознака	X max.	Хмин.	X $\pm \Phi_v$	S $\pm \Phi_c$	V $\pm \Phi_v$
			%	%	%
1	16,76	13,69	15,22 $\pm$ 0,25	0,76 $\pm$ 0,18	5,00 $\pm$ 1,18
2	17,05	15,38	16,03 $\pm$ 0,16	0,49 $\pm$ 0,11	3,08 $\pm$ 0,72
3	16,07	14,28	15,10 $\pm$ 0,18	0,50 $\pm$ 0,12	3,32 $\pm$ 0,78
4	17,15	13,69	15,19 $\pm$ 0,36	1,08 $\pm$ 0,25	7,10 $\pm$ 1,67
5	22,02	16,07	18,77 $\pm$ 0,66	2,00 $\pm$ 0,47	10,68 $\pm$ 2,52

### ЈАКОСТ НА РАСЛОЈУВАЊЕ

Табела 7

Ознака	X max.	X мин.	X $\pm \Phi_x$	S $\pm \Phi_s$	V $\pm \Phi_v$
	MН/m <sup>2</sup>	MН/m <sup>2</sup>	MН/m <sup>2</sup>	MН/m <sup>2</sup>	%
1	0,691	0,397	0,574 $\pm$ 0,014	0,083 $\pm$ 0,010	11,61 $\pm$ 1,52
2	0,928	0,280	0,657 $\pm$ 0,033	0,183 $\pm$ 0,023	27,90 $\pm$ 3,87
3	0,948	0,368	0,694 $\pm$ 0,030	0,165 $\pm$ 0,021	23,85 $\pm$ 3,25
4	1,076	0,472	0,702 $\pm$ 0,026	0,162 $\pm$ 0,020	23,09 $\pm$ 3,13
5	0,908	0,368	0,635 $\pm$ 5,024	0,131 $\pm$ 0,017	20,64 $\pm$ 2,77

### ЈАКОСТ НА СВИВАЊЕ

Табела 8

Ознака	X max.	X мин.	X $\pm \Phi_x$	S $\pm \Phi_s$	V $\pm \Phi_v$
	MН/m <sup>2</sup>	MН/m <sup>2</sup>	MН/m <sup>2</sup>	MН/m <sup>2</sup>	%
1	28,60	14,60	20,43 $\pm$ 1,00	3,48 $\pm$ 0,71	17,05 $\pm$ 3,60
2	31,29	17,88	22,69 $\pm$ 1,05	3,65 $\pm$ 0,74	16,12 $\pm$ 3,37
3	32,18	16,35	23,68 $\pm$ 1,38	4,80 $\pm$ 0,98	20,28 $\pm$ 4,59
4	31,29	19,07	24,97 $\pm$ 0,93	3,22 $\pm$ 0,65	12,92 $\pm$ 2,68
5	32,78	17,88	25,33 $\pm$ 1,21	4,21 $\pm$ 0,86	16,63 $\pm$ 3,48

### ЈАКОСТ НА ПРИТИСОК

Табела 9

Ознака	X max.	X мин.	X $\pm \Phi_x$	S $\pm \Phi_s$	V $\pm \Phi_v$
	MН/m <sup>2</sup>	MН/m <sup>2</sup>	MН/m <sup>2</sup>	MН/m <sup>2</sup>	%
1	20,83	8,53	14,69 $\pm$ 1,33	4,00 $\pm$ 0,94	27,23 $\pm$ 6,90
2	15,89	7,62	11,75 $\pm$ 0,58	1,73 $\pm$ 0,41	14,80 $\pm$ 3,56
3	16,30	7,26	12,18 $\pm$ 0,84	2,52 $\pm$ 0,56	20,75 $\pm$ 5,10
4	14,40	7,98	11,46 $\pm$ 0,56	1,78 $\pm$ 0,42	15,60 $\pm$ 3,77
5	11,37	7,62	9,74 $\pm$ 0,42	1,27 $\pm$ 0,30	13,08 $\pm$ 3,14

### ТВРДОСТ ПО БРИНЕЛ

Табела 10

Ознака	X max.	X мин.	X $\pm \Phi_x$	S $\pm \Phi_s$	V $\pm \Phi_v$
	MН/m <sup>2</sup>	MН/m <sup>2</sup>	MН/m <sup>2</sup>	MН/m <sup>2</sup>	%
1	68,8	31,8	46,2 $\pm$ 2,2	7,5 $\pm$ 1,5	16,16 $\pm$ 3,38
2	68,8	15,9	37,1 $\pm$ 4,9	17,0 $\pm$ 3,5	45,92 $\pm$ 11,17
3	47,5	15,9	34,2 $\pm$ 2,4	8,2 $\pm$ 1,7	24,32 $\pm$ 5,24
4	68,8	22,3	40,8 $\pm$ 3,0	10,4 $\pm$ 2,1	25,48 $\pm$ 5,52
5	68,8	23,9	38,2 $\pm$ 3,3	11,3 $\pm$ 2,3	29,63 $\pm$ 6,56

15. Sedlačík M. — Lepidlépre výrobu velkoplošých materiálov. Zbor-nik prednášóok „Konstrukcje dervostavieb“. Dom techniky ČSWTS, Žilina, 1985 s. 90—119.  
16. Sedlačík M. — Tučakova E. Polikoidanzačnélepidlá. Zvolen 1987

## Z U S A M M E N F A S S U N G

### VERWENDUNG DER EUCKALIPTUS FÜR HERSTELLUNG AN SPANPLATTEN

J. Dimeski — A. Andonoski

Die wichtigsten Ergebnisse von den Untersuchungen sind fol-gene:

- Rohdichte 0,703 bis 0,749 g/cm<sup>3</sup>,
- Tiefenquellug (24 St.) 15,10 bis 18,77%,
- Wasseraufnahme (24 St.) 53,94 bis 65,21%,
- Querzugfestigkeit 0,574 bis 0,702 N/mm<sup>2</sup>,
- Biegefesigkeit 20,43 bis 25,33 N/mm<sup>2</sup>,
- Druckfesigkeit 9,74 bis 14,69 N/mm<sup>2</sup>.

Die Spanplatten aus Euckaliptus entsprechen von den Mittel-schicht her den Forderung von JUS für mechanische Eigenschaften, voraus hervorgeht, dass die Euckaliptus zur Herstellung von Span-platten geeignet ist.